

**Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец Ц.О.
Струмица**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2020
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2020 ГОДИНА	34
ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА	35

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

T+389 (0)2 3233 302

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До менаџментот на Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец Ц.О. Струмица

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец Ц.О. Струмица (Јавното претпријатие) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

Побарувања од купувачи

Јавното претпријатие на 31 декември 2020 година прикажа побарувања со застареност повеќе од една година, во износ од 220.729 илјади МКД, од кои дел се утужени, за коишто нема признаено загуба поради обезвреднување. Ние не можевме да добиеме доволен и соодветен ревизорски доказ во врска со целосната наплатливост на овие побарувања. Според тоа, ние не сме во можност да утврдиме дали е потребна било каква корекција на сметководствената вредност на побарувањата на 31 декември 2020 година, резултатот за 2020 година или задржаната добивка на 1 јануари 2020 година.

Попис на залихи

Ние не бевме во можност да присуствуваме на физичкиот попис на залихите на 31 декември 2020 година, бидејќи тој датум му претходеше на денот кога бевме ангажирани како ревизори на Јавното претпријатие. Поради карактеристиките на сметководствената евиденција на Јавното претпријатие и типот на залихите со кои располага Друштвото, ние не бевме во можност ни преку алтернативни постапки да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази за да се увериме во вредноста на залихите од белешка 13.1. Според тоа, ние не сме во можност да утврдиме дали е потребна било каква корекција на сметководствената вредност на залихите на 31 декември 2020 година, како и на резултатот за 2020 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусите Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец Ц.О. Струмица заклучно со 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Почетен општествен капитал и резерви

Без да дадеме понатамошни квалификации, ние обрнуваме внимание на белешка 1 од финансиските извештаи, каде е обелоденето дека основач на Јавното претпријатие е Советот на Општина Струмица, а ЈПКД Комуналец Струмица нема запишано оснивачки капитал. Во евиденцијата на субјектот има евидентирано почетен општествен капитал во износ од 236.687 илјади денари. Овој оснивачки капитал не е запишан во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Недвижности, постројки и опрема

Како што е обелоденето во Белешката 12.2 кон придружните финансиски извештаи, Јавното претпријатие има евидентирано вкупно нето сегашна вредност на недвижности, постројки и опрема на износ од 350.049 илјади денари. За дел од недвижностите за годината што завршува на 31 декември 2020 година Јавното претпријатие нема евиденција за доказ на сопственоста, односно нема имотни листови. Потребно е да се евидентираат средствата како имот на Јавното претпријатие во надлежната Агенција за недвижности. Нашето мислење не е квалификувано по ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец Ц.О. Струмица за годината што заврши на 31 декември 2020 година.

Скопје, 05.07.2021

Овластен ревизор
Стојан Јорданов



Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје



RSM
Друштво за ревизија РСМ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ / ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2020	2019
		МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	4	285.146	293.859
Останати приходи од работењето	5	16.275	15.274
Капитализирано сопствено производство			2.368
Приходи од работењето		301.421	311.501
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	13.1	812	775
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	13.1	795	812
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		17	(37)
Трошоци за сировини и други материјали	8	98.637	104.539
Набавна вредност на продадени стоки	8	-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	40.706	42.642
Останати трошоци од работењето	8	12.072	16.719
Трошоци за вработени	6	126.763	121.528
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7	21.260	22.174
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	8	358	302
Резервирања за трошоци и ризици	8	-	-
Останати расходи од работењето	8	920	1.543
Расходи од работењето		300.716	309.447
Приходи од финансирање	9	755	986
Расходи од финансирање	10	334	60
Добивка / (Загуба) од редовно работење		1.109	3.017
Нето добивка од прекинато работење		-	-
Нето загуба од прекинато работење		-	-
Добивка / (Загуба) пред оданочување		1.109	3.017
Данок на добивка	11	(156)	(484)
Нето добивка / загуба		953	2.533

Останата сеопфатна добивка

Добивка за годината	953	2.533
Останата сеопфатна добивка	-	-
Останата сеопфатна загуба	-	-
Нето останата сеопфатна добивка	-	-
Нето останата сеопфатна загуба	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	953	2.533

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Јавното претпријатие на 09.03.2021.

Финансов раководител
Љупче Јанев



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2020	2019
		МКД '000	МКД '000
СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12.1	2.048	2.709
Материјални средства	12.2	350.049	351.350
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	12	12
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
Долгорочни средства		352.109	354.071
Залихи	13.1	48.791	51.489
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	-
Побарувања од купувачите	13.4	409.560	393.069
Побарувања од државата	13.5	734	2.685
Побарувања од вработените	13.6	3.096	3.515
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	3.679	6.908
Однапред платени трошоци	13.10	1.879	9.469
Тековни средства		467.739	467.135
ВКУПНО СРЕДСТВА		819.848	821.206
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал на содружниците	16	236.687	236.687
Резерви	16	74.641	72.187
Акумулирана добивка/(загуба)	16	124.054	124.105
Добивка/(загуба) за годината		953	2.533
Капитал и резерви		436.335	435.512
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
Долгорочни обврски		-	-
Обврски кон поврзани друштва	15.1	-	-
Обврски кон добавувачите	15.2	257.376	260.822
Обврски кон државата	13.5	5.070	5.228
Обврски кон вработените	15.3	8.531	9.173
Останати краткорочни обврски	15.4	30	60
Краткорочни финансиски обврски	15.5	82.283	82.283
Однапред пресметани обврски	15.6	30.223	28.128
Тековни обврски		383.513	385.694
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		819.848	821.206

Овие финансиски извештаи се усвоени и одобрени од раководството на Јавното претпријатие на 09.03.2021.

Финансов раководител

Љупче Јанев

Директор
Зоран Ѓорѓиев

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
2019				
Состојба на 1 јануари	236.687	67.694	129.015	433.396
Издвојување на резерви		4.493	(4.493)	-
Останати покривања на товар на резервите			(417)	(417)
Нето добивка/загуба за годината			2.533	2.533
Состојба на 31 декември	236.687	72.187	126.638	435.512
2020				
Состојба на 1 јануари	236.687	72.187	126.638	435.512
Издвојување на резерви		2.454	(2.454)	-
Останати покривања на товар на добивката			(130)	(130)
Нето добивка/загуба за годината			953	953
Состојба на 31 декември	236.687	74.641	125.007	436.335

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

МКД '000	2020	2019
А Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка / (загуба) пред оданочување	1.109	3.017
Усогласувања за:		
Амортизација	21.260	22.173
Данок на добивка	-	(484)
Вредносно усогласување на побарувања	358	-
Отпис на побарувања/обврски	(3.916)	-
Вишоци	(645)	-
Кусоци	102	-
Загуба од расходување или од продажба на ОС	7	-
Приходи од вложувања, нето	-	-
Останати корекции во капиталот	(130)	-
Приходи/расходи за камати, нето	(421)	-
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	17.724	24.706
Намалување/(Зголемување) на залихите	3.241	(5.105)
Намалување/(Зголемување) на нетековни средства за продажба	-	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	-	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(16.849)	(31.857)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	1.795	-
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	419	(1.477)
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	-	-
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства	-	-
Намалување/(Зголемување) на АВР	7.590	(4.074)
Зголемување/(Намалување) на обврските кон поврзани друштва	-	-
Зголемување/(Намалување) на обврските кон добавувачите	470	54.796
Зголемување/(Намалување) на обврските кон државата	(158)	-
Зголемување/(Намалување) на обврските кон вработените	(642)	-
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврски	(30)	(3.659)
Зголемување/(Намалување) на ПБР	2.095	(6.918)
Зголемување/(Намалување) на долгорочни обврски	-	-
Парични средства кои произлегуваат од работењето	15.655	26.412
Платени камати	(334)	-
Платен данок на добивка	-	-
Нето парични текови од оперативни активности	15.321	26.412
Б Парични текови од инвестициони активности		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(19.213)	(21.806)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	(92)	-
Примени камати	755	-
Нето парични текови од инвестициони активности	(18.550)	(21.806)
В Парични текови од финансиски активности		
Прилив/(одлив) по основ на долгорочни кредити	-	-
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(3.229)	4.606
Парични средства на почетокот на годината	6.908	2.302
Парични средства на крајот на годината	3.679	6.908
	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО ЗА ДРУШТВОТО

Јавното претпријатие за комунална дејност Комуналец Ц.О. Струмица (Јавното претпријатие) е јавно претпријатие основано од општината со скратен назив ЈПКД Комуналец Струмица Ц.Ц и заведена во Трговскиот регистар на Р.С.Македонија со единствен матичен број (ЕМБС) 4078837.

Дејност и вработени

Основна дејност на претпријатието е 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода.

Дејноста во внатрешниот промет 90.00 Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности.

Основните дејности на претпријатието се:

- Производство и дистрибуција на вода за пиење;
- Канализациони услуги;
- Чистење на јавни површини;
- Собирање на цврст отпад;
- Погребални услуги;
- Одржување на паркови, зеленило и
- Услуги на пазарите на мало и големо.

Просечниот број на вработени по ефективни часови на работа во Претпријатието во текот на 2020 година изнесува 352 (2019: 382 вработени), а по структура на степен на образование просечната состојба на 31.12.2020 година е 352 вработени и тоа:

- висока стручна спрема----- 28 вработени
- вишо образование----- 6 вработени
- средна стручна спрема----- 154 вработени
- неквалификувани----- 164 вработени

Седиштето на Јавното претпријатие е во Струмица.

Основачи и одговорност

Управувањето и раководењето на Јавното претпријатие е регулирано со статут. Согласно одредбите од статутот, Јавното претпријатие за комунална дејност Комуналец Ц.О. Струмица има двостепен модел на управување и тоа:

1. Совет на општина
2. Управен одбор и

3. Одбор за контрола

За овластено лице за застапување на Јавното претпријатие за комунална дејност Комуналец Ц.О. Струмица е именуван Зоран Горгиев – директор без ограничување на овластувањата.

Основач на Јавното претпријатие е Советот на Општина Струмица, а ЈПКД Комуналец Струмица нема запишано оснивачки капитал. Во евиденцијата на јавното претпријатие има евидентирано почетен општествен капитал во износ од 236.687 илјади денари. Овој оснивачки капитал не е запишан во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се усвоени за подготовката на финансиските извештаи се прикажани подолу. Овие политики се применуваат конзистентно за сите презентирани години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1 Основа за изготвување

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на методот на историска набавна вредност, освен ако не е наведено поинаку во сметководствените политики. Историската набавна вредност генерално се заснова на објективната вредност на дадениот надомест за стекнување на средствата во времето на нивната набавка. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата.

Користење на проценки и расудувања

Подготвувањето на финансиските извештаи бара употреба на одредени сметководствени проценки. Тоа исто така бара од раководството да прави расудувања кои влијаат на примената на сметководствените политики на Друштвото. Областите што вклучуваат повисок степен на проценка или сложеност, или области каде претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се прикажани во белешка 3.

2.2 Странска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, што е функционална и известувачка валута на Друштвото.

Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута Друштвото ги преведува во функционална валута т.е. валута на примарното економско окружување во кое Друштвото работи користејќи го девизниот курс на датумот на трансакцијата. Добивките и загубите што произлегуваат од промените на девизниот курс по датумот на трансакцијата, се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка, т.е. во добивката, односно загубата.

2.3 Признавање на приходи

Продажба на производи

Приходот од продажба на производи треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од наведените услови:

(а) Ентитетот му ги пренел на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста на производите.

(б) Ентитетот не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степен кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи.

(в) Износот на приходот може веродостојно да се измери.

(г) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.

(д) Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Извршени услуги

Приходот од давање на услуги се признава во сметководствените периоди во кои се обезбедени услугите. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги може веродостојно да се процени, приходот поврзан со трансакцијата треба да се признае со повикување на степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување. Кога резултатот на трансакцијата која вклучува давање на услуги не може веродостојно да се процени, приходот треба да се признае само до висината на признаените расходи кои се надоместливи. Резултатот на трансакцијата може веродостојно да се процени кога се исполнети сите од следните услови:

(а) Износот на приходот може веродостојно да се измери.

(б) Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за ентитетот.

(в) Степенот на довршеност на трансакцијата на крајот на периодот на известување може веродостојно да се измери.

(г) Трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

Камати

Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата кога се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

2.4 Данок од добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основа за пресметување на данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди. Основата за пресметување на данокот од добивка се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели. Во Република Северна Македонија, стапката на данок на добивка изнесува 10%.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

2.5 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска благајна, девизна благајна, парични средства на жиро сметки во деловните банки и девизни средства на девизни сметки.

2.6 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Останатите побарувања се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за загубите поради безвреднување.

Исправка на вредноста на сомнителните и спорни побарувања

Со товарење на расходите се формира исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплативи на датумот на извештајот за финансиска состојба. Индикатори за ненаплативоста на побарувањата се следните: доцнење при наплата на побарувањата, несолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

2.7 Залихи

Залихите на материјали, производство во тек и готови производи се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите треба да ги опфати сите трошоци за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени за залихите да се доведат до нивната сегашна локација и состојба. Нето реализационата вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци неопходни за да се изврши продажбата.

Набавната вредност на залихите е определена со користење на методот на просечни цени.

Намалување на вредноста на залихите се прави за оштетени и слабо движечки залихи во зависност од нивната идна употреба и нето реализациона вредност.

2.8 Прекинато работење и средства кои се чуваат за продажба

Прекинато работење претставува одделна главна линија на деловно работење или географска област на работењето која е или отуѓена или е класифицирана како таква која се чува за продажба. Тоа се состои од работење и парични текови кои можат јасно да се разликуваат, оперативно и за целите на финансиското известување, од остатокот на Друштвото. Резултатите од прекинатото работење Друштвото ги прикажува посебно во извештајот на сеопфатна добивка.

Друштвото класифицира нетековно средство (или група за отуѓување) како такво кое се чува за продажба, кога неговата сметководствена вредност ќе биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење. За ова да биде случај, средството (или групата за отуѓување) мора да биде расположливо за продажба веднаш во неговата сегашна состојба. За продажбата да биде многу веројатна, соодветно ниво на раководство мора да се обврзе на план за продажба на средството (или групата за отуѓување) и мора да е започната активна програма за лоцирање на купувач и извршување на планот. Групите за отуѓување и нетековните средства кои се чуваат за продажба се признаваат во извештајот за финансиска состојба по пониската од нивната сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Кога едно средство ќе биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, за тоа средство престанува да се пресметува амортизација.

2.9 Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности ги вклучуваат зградата, земјиштето под зградата, паркингот, заедничките простории и вградената опрема во сопственост на Друштвото чија цел е за генерирање приходи од наемнини или за зголемување на вредноста на капиталот или и двете, но не и за продажба во редовниот тек на работење, за производство или испорака на стоки или услуги или за административни цели.

Класификацијата на вложувањата во недвижности се заснова на критериумот дека недвижноста се користи за генерирање на приходи од наемнини.

Вложувањата во недвижности се мерат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите поради обезвреднување, доколку има. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството. Трошоците за самоизградените вложувања во недвижности ги вклучуваат

трошоците за материјалите и работната рака и сите други трошоци кои директно може да се припишат на доведување на вложувањата во недвижности во состојбата предвидена за нивната намена и капитализирани трошоци за позајмување. Сите добивки или загуби од отуѓување на вложувања во недвижности (пресметани како разлика помеѓу нето приливите од отуѓување и сметководствената вредност на средството) се признаваат во добивката или загубата.

Амортизацијата се заснова врз вредноста на средството намалена за нејзината резидуална вредност и се признава во добивката или загубата по праволиниска основа во текот на проценетиот корисен век на секоја компонента на вложувањата во недвижности. Пристап по компоненти се применува за компонентите и корисниот век на траење и стапката на амортизација се базира на проценетиот век на употреба на компонентите.

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно.

Вложувањата во недвижности се отпишуваат при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нивната употреба или отуѓување.

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и евентуални акумулирани загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои директно можат да се припишат на стекнувањето на средството.

Амортизацијата е системска распределба на износот по којшто се депрецира средството во текот на неговиот корисен век на употреба. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Друштвото користи праволиниски метод на амортизација кој резултира во константен трошок во текот на векот на употреба доколку не се менува остатокот на вредноста на средството. Земјиштето, трајни добра (уметнички слики, книги и сл.) и инвестициите во тек не се амортизираат. Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Градежни објекти	40 години
Мебел и останата опрема	4-5 години
Компјутерска опрема и транспортни средства	4-10 години

Преостанатата вредност и векот на употреба на средството се ревидираат на крајот на секоја финансиска година и, доколку очекувањата се разликуваат од претходните проценки, промена(и)та се евидентира како промена во сметководствена проценка.

Ставка од недвижности, постројки и опрема се отпишува при отуѓување или кога нема очекувани идни економски користи од нејзината употреба или отуѓување. Признаената добивка или признаената загуба што настанува од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема е определена како разлика помеѓу нето принос од отуѓување, доколку постои, и сметководствената вредност на ставката. Така настанатата признаена добивка, односно загуба е вклучена во добивката или загубата кога ставката е отпишана.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се стекнати од Друштвото и имаат ограничен век на употреба се мерат според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Проценетиот корисен век на траење е како што следи:

Софтвер и лиценци	4-5 години
-------------------	------------

Методите на амортизација, корисните векови и резидуалните вредности се ревидираат на секој датум на известување и се корегираат соодветно.

2.12 Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

2.13 Заеми

Заемите и кредитите почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и кредитите се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

2.14 Резервирања

Друштвото треба да признае резервирање кога има сегашна обврска (законска или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде баран одлив на ресурси во кои се вградени економски користи и кога може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата треба да се проверуваат на крајот на секој период на известување и да се коригираат за да ја одразат најдобрата тековна проценка. Доколку не е повеќе веројатно дека за подмирување на обврската ќе биде потребен одлив на ресурси кои содржат економски користи, резервирањето треба да се анулира. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервирањата се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на

стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и специфичните ризици на обврската.

2.15 Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кои ги дава Друштвото во размена за извршена услуга од страна на вработените. Користите на вработените се поделени во четири категории:

- Краткорочни користи за вработените, какви што се плати, надници, придонеси за социјално осигурување, платени годишни одмори и платени отсуства поради боледување, учество во добивката и бонуси (доколку треба да се платат во рамките на дванаесет месеци од крајот на периодот) и немонетарни користи (како на пример, здравствена грижа, домување, автомобили и бесплатни или субвенционирани добра или услуги) за постојаните вработени.
- Користи по престанок на работниот однос какви што се пензии, други пензиски користи, животно осигурување по престанок на работниот однос и здравствена грижа по престанок на работниот однос.
- Други долгорочни користи за вработените, вклучувајќи отсуства по долгогодишна служба или отсуство по определен број на години, јубилејни или други користи за долгогодишна служба, користи заради долгорочна инвалидност и, доколку треба да се платат дванаесет месеци или повеќе после крајот на периодот, учества во добивка, бонуси и одложени примања.
- Отпремнини.

2.16 Капитал

Капиталот ги претставува нето средствата или главнината на Друштвото. Компоненти на капиталот се: капитал на сопствениците (основна главнина), задржана добивка, резерви кои претставуваат распределба на задржана добивка и резерви кои претставуваат корекции заради одржување на капиталот кои може да се прикажат одвоено.

Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се формираат врз основа на извршената ревалоризација на нетековните средства. Овие резерви не се предмет на распределба.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од основната главнина на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на сопствениците.

Реинвестирана добивка (Резерви за инвестиции)

Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, теписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.

Доколку Друштвото ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би ја намалил даночната основа за износот на извршените вложувања.

2.17 Нови стандарди и толкувања кои се уште не се задолжителни или порано усвоени

Нема нови стандарди, дополнувања и толкувања прифатени во Република Северна Македонија, а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2020 година.

3. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Подготовката на финансиските извештаи бара од раководството да направи проценки, расудувања и претпоставки кои влијаат на износите презентирани во финансиските извештаи. Раководството на континуирана основа ги оценува своите проценки и расудувања во врска со средствата, обврските, приходите и расходите. Раководството ги базира своите проценки, расудувања и претпоставки врз историско искуство и врз други различни фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идни настани, за кои раководството верува дека се разумни под околностите. Сметководствените проценки и расудувања ретко ќе се изедначат со соодветните реални резултати. Проценките, расудувањата и претпоставките за кои постои ризик материјално да влијаат на сметководствената вредност на средствата и обврските во следната финансиска година се презентирани подолу.

COVID-19

Проценката е направена со разгледување на влијанијата што ги имала или може да ги има пандемијата на корона вирусот (COVID – 19) на Друштвото врз основа на познати информации. Ова разгледување се протега на природата на понудените производи и услуги, клиенти, синцирот на снабдување, персоналот и географските региони во кои работи Друштвото. Освен како што е наведено во конкретни белешки, во моментот се чини дека нема никакво значајно влијание врз финансиските извештаи или дека постојат какви било значителни несигурности во врска со настаните или условите што можат неповолно да влијаат на Друштвото на датумот на известување или последователно како резултат на пандемијата на корона вирус (COVID-19).

Проценка на корисен век на средствата

Друштвото ги одредува проценетиот корисен век и соодветните трошоци за амортизација за неговите недвижности, постројки и опрема и нематеријалните средства со ограничен век на траење. Корисниот век може значително да се промени како резултат на технички иновации или некој друг настан. Трошокот за амортизација ќе се зголеми кога корисниот век е помал од претходно проценетиот корисен век, или ќе бидат отпишани технички застарени или не-стратешки средства што се напуштени или продадени.

Обезвреднување на побарувања од купувачи и други побарувања

Резервирањето за исправка на сомнителни и спорни побарувања се формира врз основа на проценетите загуби кои произлегуваат од неисполнувањето на обврските на клиентот. Проценката се базира на анализа на старосната структура на побарувањата, историски отписи, кредитоспособност на клиентите и промени во условите на исплата, определени при утврдувањето на адекватноста на резервацијата за исправка на сомнителни и спорни побарувања.

Резервирање за обезвреднување на залихи

Резервирање за обезвреднување на залихите бара одреден степен на проценка и проценка. Нивото на резервирање се проценува земајќи го предвид неодамнешното продажно искуство, старосната структура на залихите и другите фактори кои влијаат на застареноста на залихите.

Белешка 4

	МКД '000	
	2020	2019
Приходи од продажба	285.146	296.227
<i>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА</i>		
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	102.996	112.709
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	5.936	4.976
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра (производи, стоки) и услуги	-	2.368
Приходи од специфично работење на неповрзани друштва	8.118	6.271
Приходи од наемнини	10.571	11.343
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	157.525	158.560

Белешка 5

	МКД '000	
	2020	2019
Останати приходи од работењето	16.275	15.274
<i>ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</i>		
Вишоци	645	27
Приходи од наплатени отпишани побарувања	3.916	3.489
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	4.959	-
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	308	308
Останати приходи од работењето	6.447	11.450

Белешка 6

	МКД '000	
	2020	2019
Трошоци за вработените	126.763	121.528
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	124.193	113.038
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	527	1.491
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	2.043	6.999

Белешка 7

	МКД '000	
	2020	2019
Трошоци за амортизација	21.260	22.174
Трошоци за амортизација (за производство)	18.834	20.445
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	2.426	1.729

Белешка 8

МКД '000

	2020	2019
Останати трошоци од работењето	152.693	165.745
ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	55.661	55.277
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	2.902	2.417
Трошоци за енергија (за производство)	27.633	34.025
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	4.119	3.659
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	7.159	8.205
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	77	60
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	864	532
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	222	364
ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ		
Транспортни услуги	21	220
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2.497	2.891
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	19.764	13.888
Услуги за одржување и заштита	11.012	4.944
Наем - лизинг	359	352
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	491	375
Останати услуги	6.562	19.972
РЕЗЕРВИРАЊА		
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	400	400
Трошоци за спонзорства и донации	213	812
Трошоци за репрезентација	514	582
Трошоци за осигурување	398	596
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	661	484
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	213	132
Останати трошоци на работењето	9.673	13.713
ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	358	302
ОСТАНАТИ РАСХОДИ		
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	7	1
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	102	547
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	789	992
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	20	3
Останати расходи од работењето	2	1
НАБАВНА ВРЕДНОСТ		

Белешка 9

МКД '000

	2020	2019
Приходи од финансирање	755	986
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	755	986

Белешка 10

МКД '000

	2020	2019
Расходи од финансирање	334	60
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	334	60

Белешка 11

МКД '000

Данок на добивка	2020	2019
Добивка пред оданочување	1.109	3.017
Даночно непризнаени расходи	3.732	5.674
Вкупно даночно непризнаени расходи	3.732	5.674
Даночна основа пред намалување	4.841	8.691
Намалување на даночната основица	(3.286)	(3.847)
Даночна основа по намалување	1.555	4.844
Данок на добивка по стапка од 10% на даночната основа	156	484
Ефективна даночна стапка	14,02%	16,06%

Белешка 12.1
Нематеријални средства

МКД '000

2019	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	474
Набавки во текот на годината	2.900
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	3.374
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(423)
Амортизација за тековна година	(242)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(665)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	2.709

2020	Лиценци и права
<u>Набавна вредност</u>	
Состојба на 1.1.	3.374
Набавки во текот на годината	67
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	3.441
<u>Исправка на вредноста</u>	
Состојба на 1.1.	(665)
Амортизација за тековна година	(728)
Отуѓување	-
Состојба на 31.12.	(1.393)
<u>Сегашна вредност 31.12.</u>	2.048

Белешка 12.2

МКД '000

Недвижности, постројки и опрема

2019	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1.1.	-	460.137	179.416	16.574	656.127
Набавки во текот на годината	-	5.965	12.817	-	18.782
Отуѓување/Расходување	-	-	62	-	62
Корекција					
Рекласификација					
Состојба на 31.12.	-	466.102	192.295	16.574	674.971
Исправка на вредноста					
Состојба на 1.1.		(150.937)	(150.814)		(301.751)
Амортизација за тековна година		(11.465)	(10.467)		(21.932)
Отуѓување/Расходување		-	62		62
Корекција					
Рекласификација					
Состојба на 31.12.		(162.402)	(161.219)		(323.621)
Сегашна вредност 31.12.	-	303.700	31.076	16.574	351.350

2020	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1.1.	-	466.102	192.295	16.574	674.971
Набавки во текот на годината	-	14.454	4.440	-	19.146
Отуѓување/Расходување	-	-	46	-	46
Корекција					-
Рекласификација					-
Состојба на 31.12.	-	480.556	196.781	16.574	694.163
Исправка на вредноста					
Состојба на 1.1.		(162.402)	(161.219)		(323.621)
Амортизација за тековна година		(11.703)	(8.812)		(20.532)
Отуѓување/Расходување		-	39		39
Корекција					-
Рекласификација					-
Состојба на 31.12.		(174.105)	(169.992)		(344.114)
Сегашна вредност 31.12.	-	306.451	26.789	16.574	350.049

Јавното претпријатие нема ограничување во располагањето со средствата кои ги поседува ниту пак има средства заложени како обезбедување.

Јавното претпријатие има евидентирано вкупно нето сегашна вредност на недвижности, постројки и опрема на износ од 350.049 илјади денари. За дел од недвижностите за годината што завршува на 31 декември 2020 година Јавното претпријатие нема евиденција за доказ на сопственоста, односно нема имотни листови. Се преземаат мерки за нивна легализација како би се утврдила сопственоста на средствата со кои располага јавното претпријатие. За дел од имотот се обезбедени имотни листови за сопственоста и истите се легализирани.

Белешка 12.3 Вложувања во недвижности

МКД '000

2019	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

2020	Вложувања во недвижности	Вложувања во недвижности во подготовка	Аванси за вложувања во недвижности	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Исправка на вредноста				
Состојба на 1.1.	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	-	-	-	-
Сегашна вредност 31.12.	-	-	-	-

Белешка 12.4

МКД '000

	2020	2019
Долгорочни финансиски средства	12	12
Финансиски средства според објективна вредност преку добивката или загубата	12	12

Белешка 12.5

МКД '000

	2020	2019
Долгорочни побарувања	-	-

Белешка 12.6

МКД '000

	2020	2019
Одложени даночни средства	-	-

Белешка 13.1

МКД '000

	2020	2019
Залихи	48.791	51.489
ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
Суровини и материјали на залиха	44.991	48.094
ЗАЛИХА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		
Залиха на резервни делови	2.343	2.583
ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ		
Ситен инвентар во употреба	5.912	4.517
Вредносно усогласување на залихи на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	(5.250)	(4.517)
ПРОИЗВОДСТВО		
БИОЛОШКИ СРЕДСТВА		
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ		
Производи во продавница	795	812
СТОКИ		

Белешка 13.2

МКД '000

	2020	2019
Средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	-	-

Белешка 13.3

МКД '000

	2020	2019
Побарувања од поврзани друштва	-	-

Белешка 13.4

МКД '000

	2020	2019
Побарувања од купувачите	409.560	393.069
Побарувања од купувачи во земјата	515.564	504.438
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	646	671
Останати побарувања	420	206
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(107.070)	(112.246)

(во илјади денари)

Старосна структура на побарувања од купувачите	до 1 година	над 1 година	Вкупно
Побарувања од купувачи во земјата	190.904	324.660	515.564
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	-	646	646
Останати побарувања	201	219	420
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи		(107.070)	(107.070)
Вкупно	191.105	218.455	409.560

Белешка 13.5

МКД '000

	2020	2019
Обврски / побарувања кон државата	(4.336)	(2.543)
Обврски кон државата	5.070	5.228
Обврски за данокот на додадена вредност	272	272
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	71	71
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	3.214	3.414
Обврски за персонален данок на доход	1.513	1.471
Побарувања од државата	734	2.685
Данок на додадена вредност	593	2.388
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	141	297

Белешка 13.6

МКД '000

	2020	2019
Побарувања од вработените	3.096	3.515
Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања	2.753	3.172
Останати побарувања од вработените	343	343

Белешка 13.7

МКД '000

	2020	2019
Останати краткорочни побарувања	-	-

Белешка 13.8

МКД '000

	2020	2019
Краткорочни финансиски средства	-	-

Белешка 13.9

	МКД '000	
	2020	2019
Парични средства	3.679	6.908
Парични средства на трансакциски сметки во денари	2.407	5.476
Парични средства во благајна	1.268	1.428
Девизни сметки	4	4

Белешка 13.10

	МКД '000	
	2020	2019
Однапред платени трошоци	1.879	9.469
Однапред платени трошоци	1.327	8.845
Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	552	624

Белешка 14.1

	МКД '000	
	2020	2019
Долгорочни резервирања	-	-

Белешка 14.2

	МКД '000	
	2020	2019
Долгорочни обврски	-	-

Белешка 14.3

	МКД '000	
	2020	2019
Одложени даночни обврски	-	-

Белешка 15.1

	МКД '000	
	2020	2019
Обврски кон поврзани друштва	-	-

Белешка 15.2

	МКД '000	
	2020	2019
Обврски кон добавувачите	257.376	260.822
Обврски спрема добавувачи во земјата	257.274	260.725
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	102	97

Белешка 15.3

	МКД '000	
	2020	2019
Обврски кон вработените	8.531	9.173
Обврски за плата и надоместоци на плата	6.745	7.261
Останати обврски спрема вработените	1.786	1.912

Белешка 15.4

	МКД '000	
	2020	2019
Останати краткорочни обврски	30	60
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	30	60

Белешка 15.5

	МКД '000	
	2020	2019
Краткорочни финансиски обврски	82.283	82.283
Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства	82.283	82.283

Износот од 82.283 илјади денари на konto Краткорочни кредити и заеми се однесуваат на обврска спрема општината за платени рати по основ на доспеани анuitети за кредит спрема ЕБРД МЕАП програмата од страна на општината за сметка на ЈПКД Комуналец Струмица.

Белешка 15.6

	МКД '000	
	2020	2019
Однапред пресметани обврски	30.223	28.128
Пресметани приходи за идни периоди	370	432
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	6.175	6.483
Одложено признавање на приходи	23.678	21.213

16. Капитал

Основна главнина

	МКД '000	
	2020	2019
Сопственик	236.687	236.687
Државна сопственост	236.687	236.687

Резерви

	МКД '000	
	2020	2019
<u>Законски резерви</u>	2.454	4.493
Издвојување од добивка за годината	2.454	4.493

Дивиденди

	МКД '000	
	2020	2019
<u>Дивиденди</u>	-	-
Исплатена дивиденда од добивка	-	-

17. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Цели на управувањето со финансиски ризици

Активностите на Друштвото го изложуваат истото на различни финансиски ризици: пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ценовен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносен ризик. Целокупната програма за управување со ризик на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на финансиските пазари и се обидува да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Друштвото.

17.1. Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените во пазарните цени, како што се девизните курсеви и каматните стапки, ќе влијаат на приходот на Друштвото или вредноста на неговите финансиските инструменти. Целта на управувањето со пазарниот ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарниот ризик во рамките на прифатливи параметри, при истовремено оптимизирање на приносот.

Валутен ризик

ЈПКД Комуналец Струмица во своето работење не стапува во меѓународни трансакции поради набавка на материјали и сировини. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија.

Ценовен ризик

Ценовен ризик е ризик дека капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели.

Друштвото е изложено на промената на цените. Ова главно се однесува на набавката на сировините за производството а со тоа има влијание и на цените на готовите производи.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Јавното претпријатие не е корисник на кредити и нема ризик од промена на каматните стапки.

17.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и произлегува главно од побарувањата на Друштвото од купувачи, како и инвестициите во банки, т.е. банкарски депозити, готовина и парични еквивалент. Максималната изложеност на кредитен ризик е нето сметководствената вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања.

Изложеноста на Друштвото кон одредени клиенти, како и кредитната способност на клиентите се набљудува навремено, со цел да се намали ризикот од ненаплатливост до најниско ниво. Друштвото утврдува исправка на вредноста која ја претставува неговата проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања.

Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги презема следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби, исклучување на водокорисници и сл. Ваквиот ризик по основ на кредитирање не е вкалкуиран во продажната цена на водата.

17.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик е ризик дека Друштвото нема да биде во состојба да ги исплати своите обврски навремено. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според валута (рочност) и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Ова ги исклучува потенцијалните ефекти од непредвидливите ситуации, како што се природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Претпријатието.

17.4. Утврдување на објективната вредност

Освен ако не е поинаку наведено, сметководствената вредност на финансиските инструменти ја одразува нивната објективна вредност.

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

18. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

Даноци

Даночните периоди на Друштвото можат да бидат предмет на инспекција од страна на даночните органи до истекот на 5 години од крајот на годината во која е поднесена или требало да биде поднесена пријавата и може да се наметнат дополнителни даноци или казни во согласност со толкувањето на даночното законодавство. Раководството на Друштвото не е запознаено со околности кои би можеле да доведат до дополнителна обврска по овој основ.

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани страни со Претпријатието се основачот, клучен менаџерски персонал и друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал.

20. НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ДЕНОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Влијанието на пандемијата на корона вирус (COVID-19) е во тек, и иако е финансиски позитивно за компанијата до 31 декември 2020 година, не е практично да се процени потенцијалното влијание, позитивно или негативно, по датумот на известување. Ситуацијата брзо се развива и зависи од мерките наметнати од властите, како што се одржување на барањата за социјално дистанцирање, карантин, ограничувања за патувања и било кој економски стимул што може да се обезбеди.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИНАТА

ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020 година

Кон **билансот на состојба** при распределбата на резултатите за деловната година заклучена на 31.12.2020 година
-Вкупниот збир на активата, односно и на пасивата изнесува
819.848.123 ден. и тоа:

1. ВО АКТИВАТА

А) ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА.....**352.109.233 ден.**
- Материјални средства.....350.048.930 ден.
- Нематеријални средства..... 2.047.836 ден.
- Долгор.финан.вложувања..... 12.467 ден.

Б) ТЕКОВНИ СРЕДСТВА.....**465.859.675 ден.**
- Залихи..... 48.791.247 ден.
- Краткорочни побарувања.....413.390.034 ден.
- Парични сред. и хартии од вред . 3.678.394 ден.

В) АВР..... **1.879.215 ден.**

2. ВО ПАСИВАТА:

А) КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ.....**436.334.772 ден.**
- Запишан капитал.....236.687.218 ден.
- Резерви..... 74.640.550 ден.
- Акумулирана добивка.....124.101.659 ден.
- добивка за финансиската година..... 905.345 ден.

Б) ДОЛГОР.И КРАТКОР.ОБВРСКИ.....**353.290.059 ден.**
- Долгорочни обврски по кредити.... 0 ден.
- Крат. обврски према добавувачи..257.273.784 ден.
- Останати краткор.обврски..... 96.016.275 ден.

В) ПВР..... **30.223.293 ден.**

Кон **билансот на успехот** на истата деловна година во која:

-Вкупниот приход изнесува	302.176.652,00 ден.
-Вкупните расходи изнесуваат.....	301.068.150,00 ден.
-Искажаната добивка пред оданочување за деловната година изнесува.....	1.108.502,00 ден.
-Нето добивката по оданочување изнесува.....	952.994,00 ден.

Деловната година траеше дванаесет месеци, покривајќи го пресметковниот период од **01.01.- 31.12.2020 година**

СОСТОЈБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ИЗМИНАТАТА ДЕЛОВНА ГОДИНА И СИТЕ ВАЖНИ НАСТАНИ ШТО СЕ СЛУЧИЛЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА НА КОЈА СЕ ОДНЕСУВА ГОДИШНАТА СМЕТКА

А. Информации во врска со резултатот од работењето:

1. Амортизацијата на основните средства ја извршивме по пропорционална метода со примена на пропишани стапки согласно Номенклатурата на средствата за амортизација и по овој основ искажавме износ од **21.260.141,00 ден.**
2. Во деловната 2020 година извршивме отпис на ненаплатени побарувања по пат на исправка на вредноста во износ од **358.047,00** денари но максимално ќе се ангажираме истите да се наплатат.
3. Цела година работевме во правец на континуирано намалување на трошоците од работењето, на максимално искористување на постојните капацитети и максимално ангажирање на вработените во претпријатието, со цел давање поквалитени услуги на нашите коминтенти. Раководниот тим во претпријатието беше максимално ангажиран во ова пандемиска година и во непредвидливи услови за одржување и зголемување на вкупните обртни средства, а исто така беше ангажиран и за зголемување на процентот на наплата, како по основ на наплата на застарените побарувања, така и за наплата на тековните побарувања и намалување на процентот на загуба на водата, применувајќи ги притоа сите можни активности.

Во текот на 2020 година, беа извршени повеќе инвестициски активности, околу опремување и подобрување

на условите за работа скоро во секој процес од работењето, беше пуштен во употреба електронскиот систем за наплата на фактурите на домаќинствата Е-Комуналец со слоган брзо лесно едноставно, кој овозможува онлајн наплата на сметки без најава на порталот само со внесување на баркодот на сметката и сето тоа со цел да се излезе во пресрет на граѓаните во услови на пандемија и подобрување на процентот на наплата.

Сето тоа не доведе до остварување на успешни деловни резултати што беше впрочем и нашата основна цел и визија за наредните пресметковни периоди.

Во деловната 2020 година работење во услови на корона пандемија со цел колку што е можно намалување на трошоците на работењето и тоа преку максимално ангажирање на сите вработени во претпријатието и максимално искористување на постојните капацитети на претпријатието.

4. Претпријатието, деловната 2020 година ја заврши успешно, со остварена нето добивка за финансиската година во износ од **952.994,00** денари.

Б. Активности од областа на истражувањето и развојот:

Во наредниот период се планира продолжување и завршување на започнатите активности во врска со зафати околу водоснабдување на населените места, проширување на канализационата мрежа во населените места покрај градот Струмица, одржување на подигнатите зелени површини во градот и одржување на хигиената во градот.

В. Посебни информации:

Нашето претпријатие нема деловни единици во странство бидејќи истото делува на локално ниво.

**Претседател на
Управен Одбор**



Ристо Бонев

ЕМБС: 04078837

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Ц.О.

Струмица

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	352.109.233,00			354.071.384,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.047.836,00			2.708.957,00
3	-- Издатоци за развој	50.624,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.997.212,00			2.658.333,00
8	-- Останати нематеријални средства				50.624,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	350.048.930,00			351.349.960,00
10	-- Недвижности (011+012)	306.451.095,00			303.697.171,00
11	-- Земјиште	1,00			1,00
12	-- Градежни објекти	306.451.094,00			303.697.170,00
13	-- Постројки и опрема	10.927.910,00			15.714.958,00
14	-- Транспортни средства	9.037.520,00			12.464.301,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.822.766,00			2.899.910,00
18	-- Материјални средства во подготовка	16.573.620,00			16.573.620,00
19	-- Останати материјални средства	236.019,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	12.467,00			12.467,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	12.467,00			12.467,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	12.467,00			12.467,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	465.859.675,00			457.666.515,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	48.791.247,00			51.488.520,00
		44.000.569,00			48.092.653,00

39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.005.678,00			2.583.367,00
41	-- Залихи на готови производи	795.000,00			812.500,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	413.390.034,00			399.269.497,00
47	-- Побарувања од купувачи	408.913.746,00			392.398.084,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	646.290,00			671.137,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	733.674,00			2.684.777,00
50	-- Побарувања од вработените	3.096.324,00			3.515.499,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	3.678.394,00			6.908.498,00
60	-- Парични средства	3.678.394,00			6.908.498,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.879.215,00			9.468.579,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	819.848.123,00			821.206.478,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	19.641.150,00			19.641.150,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	436.334.771,00			435.512.928,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	236.687.217,00			236.687.217,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	74.640.550,00			72.186.577,00
72	-- Законски резерви	42.519.942,00			42.472.293,00
74	-- Останати резерви	32.120.608,00			29.714.284,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	124.101.659,00			124.232.811,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	905.345,00			2.406.323,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	353.290.059,00			357.565.249,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	353.290.059,00			357.565.249,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	257.273.784,00			260.724.681,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	102.342,00			96.748,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.214.687,00			3.413.414,00
100	-- Обврски кон вработените	8.531.101,00			9.173.566,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.854.838,00			1.813.534,00
107	-- Останати финансиски обврски	82.283.307,00			82.283.306,00
108	-- Останати краткорочни обврски	30.000,00			60.000,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	30.223.293,00			28.128.301,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	819.848.123,00			821.206.478,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	19.641.150,00			19.641.150,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	301.421.182,00			311.500.838,00
202	-- Приходи од продажба	285.146.527,00			293.858.686,00
203	-- Останати приходи	16.274.655,00			15.274.107,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	812.500,00			775.000,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	795.000,00			812.500,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				2.368.045,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	300.716.963,00			309.447.303,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	98.636.658,00			104.537.932,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	40.705.833,00			42.643.568,00
212	-- Останати трошоци од работењето	12.071.367,00			16.719.278,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	126.763.407,00			121.527.913,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	83.891.996,00			77.265.563,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	5.528.911,00			4.659.996,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.772.089,00			31.112.171,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.570.411,00			8.490.183,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	21.260.141,00			22.173.375,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	358.047,00			301.860,00
222	-- Останати расходи од работењето	921.510,00			1.543.377,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	755.470,00			986.374,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	755.470,00			986.374,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	333.687,00			59.932,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	333.687,00			59.932,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.108.502,00			3.017.477,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.108.502,00			3.017.477,00
252	-- Данок на добивка	155.508,00			484.506,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	952.994,00			2.532.971,00

износ)				
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	- - Добивка за годината	952.994,00		2.532.971,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	952.994,00		2.532.971,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.997.212,00			2.658.333,00
612	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	136.291.091,00			127.688.583,00
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	170.160.002,00			176.008.587,00
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	2.647.125,00			3.563.179,00
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	408.913.746,00			392.398.084,00
627	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	15.540.455,00			15.703.889,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	408.913.746,00			392.398.084,00
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	82.283.306,00			82.283.306,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	257.273.784,00			260.724.681,00
637	- - Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	102.342,00			96.748,00

	локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)				
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	271.446.415,00			280.367.766,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	128.496.761,00			136.649.629,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	142.949.654,00			143.718.137,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	271.446.415,00			280.367.766,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	10.571.474,00			15.953.399,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	644.777,00			26.911,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	3.696.846,00			3.488.888,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.959.000,00			0,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	308.433,00			9.645.422,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	6.445.956,00			3.004.806,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	170.000,00			115.000,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	55.660.523,00			55.276.547,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	400.995,00			129.047,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.677.098,00			1.833.685,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	2.820.914,00			1.989.990,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.568.872,00			550.718,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	21.176.729,00			20.870.149,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	10.174.751,00			15.583.134,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	7.235.999,00			8.264.937,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.085.845,00			895.988,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	20.830,00			0,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.496.572,00			3.110.516,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	19.763.861,00			19.714.407,00
686	-- Наемнини за деловни простории во	350.103,00			353.414,00

691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	1.282.836,00			1.487.229,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.162.899,00			1.456.664,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	264.289,00			0,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	527.148,00			1.490.931,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	450.548,00			1.257.253,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	616.075,00			1.017.893,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	399.996,00			399.996,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	212.894,00			811.617,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	513.689,00			582.328,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	398.356,00			596.268,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	661.255,00			483.674,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	211.748,00			132.000,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	9.673.428,00			16.685.944,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	20.172,00			2.500,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	352,00			382,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	128.338.353,00			
2294	- 37.00 - Отстранување на отпадни води	29.859.284,00			
2297	- 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад	111.179.552,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	14.564.190,00			
2538	- 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина	4.037.653,00			
2609	- 96.03 - Погребни и слични дејности	14.197.620,00			

Zoran Gorgiev
jpkd.komunalec@hotmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ